

Велат поради жени се губеле држави. Поради жени почнувале војни. Поради жени се одело на двобој. Поради жени... но во историјата. Во денешницава поради жени се распаѓаат партии. Така некако може да се опише бурата во НСДП. Сè почна со државниот секретар во Министерството за одбрана Лилјана Стериовска, и се чини дека нештата и ќе се затворат (допрва ќе видиме како), токму со нејзиното име. Лажната или, пак, не диплома за завршено високо образование, која всушност и ја повлече лавината, допрва би требало судот да ја утврдува, иако МВР многу јасно и концизно соопшти дека располага со соодветни докази, кои потврдуваат оти Стериовска во МО работела со лажна диплома.

Сума сумарум, во НСДП врие како во кошница. Секој со секого, секој за секого. Не се знае кој кого мести во ситуацијата, а кој наивно уште еднаш влегува во социјалдемократска револуција. Но, револуцијата ги јаде сопствените деца. Всушност, како и секогаш! Петте минути секогаш траат кратко, само што политичарите тоа секогаш го осознаваат предоцна.



Пишува:  
Магдалена АНДОНОВСКА

**Н**е е тоа звук на свонец, не е тоа удар по маса, не е тоа татнеж од далечина, не е маалска бркотница, не е "град" среде лето, не е силна грмотевица, не е новогодишна петарда... не е ништо од сè ова, но сепак е експлозија! Експлозија од демократија! ДА! Имало и такво нешто. Експлозија од демократија. Да не беше лидерот на новите социјалдемократи немаше да знам дека постоела и експлозија од демократија. Немаше да знам дека живеам во држава, во која демократијата е под толку висок напон, што може да предизвика експлозија. Немаше да знам дека "пукаме" од демократија и во Владата, и во Собранието, и во партиите, да не беше "другарот" Тито.

Колку што мене ме служи помнењето,



ЌЕ ДОНЕСЕ ЛИ НОВИОТ КОНГРЕС ПРОМЕНИ ВО НСДП?

# ДЕМОКРАТСКА ГО УНИШТУ

во изминативе седумнаесет години во Република Македонија, колку што всушност и имаме можност да практикуваме демократија, нашите политички партии (се разбира, оние кои сè уште опстојуваат), секогаш имале проблем со демократијата. Недостатокот од демократија сè уште е сериозен проблем на сите политички субјекти во земјава, иако досега требаше овој процес да биде надминат. Но, можноста од создавање на таканаречена фракција или, пак, јавно соопштување на мислење, различно од она што го има претседателот на партијата, по правило завршувало со преземање драконски мерки кон тие членови на партијата, односно нивно исклучување од партиските редови или максимално маргинализирање. Токму затоа нашите политички партии сè уште функционираат по правилото, како што ќе рече претседателот, односно по стариот добар комунистички систем, кој одамна требаше да го напуштиме. Чекорејќи кон Европа веројатно малку по малку и го напуштаме тој систем, но никако и практиката на функционирање на политичките партии, која и натаму мора строго да остане под контрола на лидерот!

Токму затоа и сум изненадена од изјавата на претседателот на НСДП, Тито Петковски, кој најновите случувања во својата партија, ниту помалку ниту по-

веќе, ги нарече експлозија на демократијата. Да! Токму тој! Другарот Тито од СКМ. Факт е дека новонастанатата ситуација одекна во јавноста како бомба, но не сум сигурна дека таа експлодира, поради демократијата!

## ЛОТО ЖДРЕПКА ЈА ИЗВЛЕЧЕ СТЕРИОВСКА!?

Двегодишното успешно прикривање на внатрешната ситуација во партијата излезе на виделина. Пукна како балон, одекна како бомба! НСДП се чини дека на јавноста ѝ го прикажа своето вистинско лице, односно со неа ја подели својата голгота!? Ситуацијата во која се најде врхушката на оваа политичка партија речиси и немаше друг избор освен на јавноста да ѝ ја наслика сликата, таква каква што ја гледа, односно секој од нив на свој начин се обиде да ја каже својата вистина, која се чини е само иницијална каписла за она што допрва треба да се случува во оваа партија.

Велат, поради жени се губеле држави. Поради жени почнувале војни. Поради жени се одело на двобој. Поради жени... но во историјата. Во денешницава поради жени се распаѓаат партии. Така некако може да се опише бурата



**ЕЛЕНОВСКИ - КАМЕН НА СОПНУВАЊЕ ВО ПАРТИЈАТА**

# ЕКСПЛОЗИЈА

# ВА ТИТО!?



**ПЕТКОВСКИ СООЧЕН СО НЕИЗВЕСЕН РЕИЗБОР**

прашањето, како за сè тоа не знаел министерот за одбрана Лазар Еленовски? Кога за тоа дознал нејзиниот партиски претседател Тито Петковски? Како тоа МВР побара да ја испита токму Стериовска, при толку косовски студенти во Владата? Премногу наивно да се верува дека Министерството за внатрешни работи направило случаен избор, и во ждрепката се нашло името на Лилјана Стериовска!?

Не. Се работи за одамна подготвен план, кој се чини дека го изненади само лидерот на партијата Тито Петковски или, пак, тој сакаше така да изгледа во јавноста, бидејќи токму од неговата партија, велат дека и тој, како и сите тие, за дипломата на нивната сопартијка Стериовска знаеле уште пред шест месеци. Сепак, јавното обелоденување на овој скандал предизвика верижен систем и револт на дел од членството, пред сè, насочен кон нејзиниот претпоставен, министерот за одбрана Лазар Еленовски кој, поради погибноста на единаесетмината во хеликоптерската несреќа, се соочува со барање за оставка. И не само од нив, туку директно и од првиот човек, од претседателот на партијата, Тито Петковски, кој ова барање на својот министер му го соопшти преку прес-конференција. За циркузот да биде поголем, во одбрана на Еленовски се јавија неколкумина пратеници, кои винаги ја насочија кон Петковски, но има и такви кои за малку физички не се пресметаа со министерот на една од партиските седници.

## ФРАКЦИИ ЈА ТРЕСАТ НСДП

Сума сумарум. Врие како во кошница. Секој со секого, секој за секого. Не се знае кој кого го мести во оваа ситуација, а кој наивно уште еднаш влегува во социјалдемократска револуција. Но, револуцијата ги јаде сопствените деца. Всушност, како и секогаш. Петте минути секогаш траат кратко, само што политичарите, тоа секогаш го осознаваат предоцна. Веројатно на некои членови на партијата, можеби и на дел од пратениците од НСДП, малку подоцна ќе им стане јасно дека се дел од добро смислен филм, со јасна и прецизна завршница. Можеби јавно објавената оставка на Стериовска од местото државен секретар за одбрана беше само еден чекор за сопирање на нејзиното комплетно бришење од партиската база, во која сè уште котира значајно? Можеби Еленовски ќе поработи малку на сопствената совест и ќе поднесе оставка од морални причини? Можеби, можеби? Во меѓувреме, ќе видиме уште неколку епизоди од оваа сапунска серија, во која се чини дека наскоро ќе бидат вклучени и други актери.

во НСДП. Сè почна со државниот секретар во Министерството за одбрана Лилјана Стериовска, и се чини дека нештата и ќе се затворат (допрва ќе видиме како), токму со нејзиното име. Лажната или, пак, не диплома за завршено високо образование, која всушност и ја

повлече лавината, допрва би требало судот да ја утврдува, иако Министерството за внатрешни работи многу јасно и концизно соопшти дека располага со соодветни докази, кои потврдуваат дека Стериовска во МО работела со лажна диплома. Но, тука се поставува

Но, како и да е, партијата на Петковски, која на минатите избори стартуваше многу силно и која се создаде како резултат на разочараноста на дел од членовите на СДСМ, се соочува со тешка криза која, за жал, пред сè, е иницирана од внатре, односно од самите членови кои, свесни за фактот дека од ден на ден нивната партија сè повеќе го топи некогашниот рејтинг, се обидуваат да си го најдат сопственото место. Според наши информации, дел од нив веќе сериозно соработуваат со својата некогашна партија СДСМ, додека друг дел свесни дека набрзо ќе има избори се обидуваат да се најдат на вистинското место.

Пратеничката група на оваа партија е во сериозен раскол. Дел од нив веќе активно работат на промени во партијата, а првиот тест е инсистирањето за оставка на Стериовска од партиските тела, при што сметаат дека таа им направила голема штета. Тука некаде се наоѓа и нивниот револт од поставувањето на пратеникот Иван Анастасовски за потпретседател на НСДП, за кој сметаат дека не го заслужува ова место, пред сè, поради неговите години, но и поради неговиот нервозен карактер. Од друга страна, пак, претседателот на партијата, Тито Петковски, заедно со неговиот потпретседател Анастасовски, се обидуваат да го амортизираат ударот со Стериовска, но и да го сменат од функцијата министерот Лазар Еленовски кој, пак, го обвинуваат за тесни врски со премиерот Никола Груевски.

## "ТИТОВИТЕ ПИОНЕРИ" ОДАТ НА КОНГРЕС

Во целата рашомонијада која се случува во НСДП, централно место имаат не само Стериовска и Еленовски, туку и самиот лидер на партијата Тито Петковски, кој и покрај неговото големо искуство во политиката, сепак во моментот не се снаоѓа најдобро. Причини за тоа има повеќе. Пред сè, поради фактот што Петковски прв пат се наоѓа во ситуација нештата да зависат од него, или подобро кажано, ситуација во која тој мора да пресече и, се разбира, последиците од таа одлука, без оглед каква е, да ги сноси лично тој. Досега, во неговата претходна партија СДСМ, секогаш се наоѓаше во ситуација на втор човек или, пак, беше човек од сенка, како што го нарекуваа, каде имаше идеална положба да може да критикува секого, без при тоа да биде директно одговорен за тоа. Но, овој пат како лидер на партија одговорноста се наоѓа кај него. За жал, се покажа дека Петковски воопшто не поседува квалитет за менаџирање на



**КОЛКУ ТЕЖИ НСДП ВО ВЛАДАТА?**

партиските процеси, кои не секогаш се одвиваат како што е планирано. Напротив, многу често се случува да се создава револт кај членовите, особено доколку партијата е дел од власта, кој често прераснува во групирање или популарно наречено формирање фракција.

За жал, овие процеси во НСДП се неминовни. Формирањето фракција е неизбежен процес, кој може дополнително да ја влоши состојбата. Оваа ситуација, која Петковски очигледно ја испушта од раце, дополнително се влошува и со неговите настапи, на кои јавно бара оставка од сопствениот министер, што говори за фактот дека тој не

може да ги контролира сите членови на партијата. Јавното препукување е само уште еден доказ дека партијата е во тежок раскол, чија завршница се очекува да биде позната на Конгресот на НСДП, закажан за 22 март, на кој под лупа ќе биде ставена довербата, не само на Петковски како претседател, туку и на највисоките партиски изборни тела. И тоа токму сега кога секоја партија по правило би требала да биде најцврста, односно во периодот пред вонредните парламентарни избори. Доколку продолжи вака не е исклучено НСДП на наредните избори да освои само два пратеника.

## ДИОНИСОВИ ЧЕСТВУВАЊА ПО 15. ПАТ

Дионисови слави "Мину Угриновска"  
Културен центар "Скрб и утеха-Тиха"  
Градска библиотека "Браќа Миладиновци"  
22 и 23 февруари 2008 г. поч. 20 часот

**Возобновени древно македонски чествувања во чест на Диониса оваа Божја година по 15. пат. Семакедонски средби во духот на Европа без граници. Обединување на македонската култура од Пирин, Егеј, Преспа, Гора, Голо Брдо... песни и ора, претставување книги, театарски претстави, филмски проекции... беседи... Промоција на филмот "Дарување светлина", снимен во Мала Преспа кај Македонците во Албанија. Женска вокална група од Мосомиште, Гоцеделчевско. Вокална група од Мала Преспа... дует Пиргови од Пиринско... претставување на книгата "Македонијада" од Иван Сингартиски од Мосомиште... оркестарот "Македонија" од Гоце Делчев, гости од Егејско..." Да си подадеме рака, да ги укинеме границите, да летаме слободно како птиците"- настап на култниот театар "Скрб и утеха"... филм за славењето на Гурѓовден кај Македонците во Гора, учесник на меѓународниот фестивал во Нирнберг... дојдете да го доживеете македонизмот како култ на славење, песни и ора, дарување култура и човекољубие на "Дионисовите слави".**